



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

2

Službeni vjesnik BR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Пето

БЕЛГРАД

БРОЈ 48

ГОД. XLV

динари. – Рок за рекламации 15 дена. – редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

760.

Врз основа на член 57 од Законот за општонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОБВРСКА НА ГРАЃАНИТЕ И НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ПОТРЕБИ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА

Член 1

Во Уредбата за спроведување на материјалната обврска на граѓаните и на основните и други организации на здружен труд за потреби на општонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/83 и 41/88), во Тарифата на надоместите за користење на попишаните средства земени за потребите на вооружените сили, ставот 1 се менува и гласи:

„Месечниот износ на надоместот од член 8 на оваа уредба се утврдува во процент од месечниот чист месечен личен доход во стопанството на СФРЈ во претходното тримесечје, и тоа:“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 440
26 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

761.

Врз основа на член 54 од Законот за заштита на пронајдоците, техничките унапредувања и знаците за разликување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/81), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ ВО ВАЖНОСТА НА ПРАВАТА СО КОИ СЕ ШТИТАТ ПРОНАЈДОЦИТЕ И ЗНАЦИТЕ ЗА РАЗЛИКУВАЊЕ

1. Во Одлуката за посебните трошоци на постапката за стекнување и одржување во важност на правата со кои се штитат пронајдоците и знаците за разликување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/82, 42/84, 62/85, 21/87, 79/87 и 72/88), во Тарифата за надоместите за објавување на патентни списи и податоци за пријавите на патенти и за правата со кои се штитат пронајдоците и знаците за разликување, која е составен дел на таа одлука, во тарифниот број 1 во алинејата прва бројот: „13.800“ се заменува со бројот: „36.000“, а во алинејата втора бројот: „15.200“ се заменува со бројот: „40.000“.

2. Во тарифниот број 2, во алинејата прва бројот: „370“ се заменува со бројот: „1.300“, во алинејата втора бројот: „370“ се заменува со бројот: „1.300“, во алинејата трета бројот: „5.000“ се заменува со бројот: „18.600“ а во алинејата четврта бројот: „3.000“ се заменува со бројот: „11.400“.

3. Во тарифниот број 3 во алинејата прва бројот: „370“ се заменува со бројот: „1.300“, во алинејата втора бројот: „2.500“ се заменува со бројот: „9.400“, а во алинејата трета бројот: „5.000“ се заменува со бројот: „18.600“.

4. Во тарифниот број 4 бројот: „11.900“ се заменува со бројот: „46.300“.

5. Во тарифниот број 5 бројот: „370“ се заменува со бројот: „1.300“.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 441
26 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

762.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. За задолжителен здравствен преглед на растенијата во прометот преку границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се наплатува надомест.

2. Височината на надоместот за задолжителен здравствен преглед на пратките на растенија што се извезуваат, увезуваат и реекспортираат; зависно од видот на пратката, изнесува, и тоа:

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во контејнери, до 10 тони – 20.000 динари, а за секоја натамошна тона односно започната тона во пратката преку 10 тони – уште по 2.000 динари;

2) за бродски пратки – 300 динари за една тона, а најмалку 20.000 динари за една пратка;

3) за денковни и авионски пратки до три колет – 6.000 динари, а за секој натамошен колет – уште по 300 динари;

4) за поштенски пратки до 10 килограми – 3.000 динари, а за секој натамошен килограм – уште по 300 динари;

5) за пратки до 10 килограми што патниците и персоналот на превозни средства ги носат со себе 3.000 динари, а за секои натаму започнати 10 килограми – уште по 300 динари;

6) за пратки од дрво (трупци, режана граѓа, јамско дрво, разни видови преработки од дрво и др.) – 300 динари за секој кубен односно просторен метар, а за пратки на це-

лулозно и огревно дрво – 200 динари за секој кубен односно просторен метар;

7) за помошни прегради од штици на брод или на шлеп кои се отстрануваат од нив по употребата – 3.000 динари за секој кубен метар;

8) за преглед на остатоци од товарот од растително потекло по чистењето на брод односно шлеп – 20.000 динари по брод односно шлеп.

3. Височината на надоместот за задолжителен здравствен преглед на пратки на растенија што во провоз преку Социјалистичка Федеративна Република Југославија се претоваруваат или се превезуваат во отворени превозни средства, зависно од видот на пратката, изнесува, и тоа:

1) за вагонски и камионски пратки до 10 тони, освен за пратки на дрво – 10.000 динари, а за секоја натаму започната тона – уште по 300 динари;

2) за вагонски и камионски пратки на дрво, до 10 кубни односно просторни метри – 3.000 динари, а за секој натамошен односно просторен метар на дрво – уште по 200 динари;

3) за бродски пратки до 10 тони, освен за пратките на дрво – 10.000 динари, а за секоја натаму започната тона – уште по 150 динари;

4) за бродски пратки на дрво до 10 кубни односно просторни метри – 3.000 динари, а за секој натамошен кубен односно просторен метар уште по 100 динари.

4. Височината на надоместот за задолжителен здравствен преглед на семе и посадочен материјал се зголемува за 100% од височината на надоместот определен во одредбите под 1 до 5 на точка 2 и во одредбите под 1 и 3 на точка 3 од оваа одлука.

5. За празна амбалажа од растително потекло што се враќа во Социјалистичка Федеративна Република Југославија а служела за испраќање на пратки на растенија, се плаќа 50% од височината на надоместот определен во одредбите под 1 до 3 на точка 2 од оваа одлука.

6. Ако, увозникот, извозникот односно провозникот бара да се прегледа амбалажата за стоки што не подлежат на задолжителен здравствен преглед, плаќа надомест како за вагонски односно бродски пратки.

7. Ако извозникот навремено не ги подготви стоките за задолжителен здравствен преглед, а повика инспектор за заштита на растенијата да ги прегледа стоките и ако инспекторот излезе на местото на натоварот во определено време, извозникот е должен на име на денгуба на инспекторот да му плати 15.000 динари по еден час чекање.

8. Височината на надоместот за преглед на пратките од точ. 2 до 7 на оваа одлука што се врши во текот на ноќта и во денови на државните празници се зголемува за 100% од височината на надоместот предвиден во точ. 2 до 7 на оваа одлука.

764.

Врз основа на член 264 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ” бр. 45/86 и 24/88), сојузниот секретар за сообраќај и врски, во согласност со сојузниот секретар за финансии, донесува

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕТОТ ЗА ПРОВЕРКА НА СТРУЧНАТА СПОСОБНОСТ НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ПЕРСОНАЛ

1. Во Наредбата за височината на надоместот за проверка на стручната способност на воздухопловниот персонал („Службен лист на СФРЈ”, бр. 80/87 и 37/89), табелата 1 се менува и гласи:

„Ред. број	ВИД НА ДОЗВОЛАТА	Височина на надоместот				вонреден преглед
		а основна дозвола	за овластување	за признавање на дозвола овластување		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пилот на слободен балон	280.000	140.000	140.000	70.000	140.000
2.	Пилот на змеv	200.000	100.000	140.000	700.000	100.000

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на надоместот за задолжителен здравствен преглед на растенијата во прометот преку границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/88).

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 442
26 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

763.

Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/86 и 24/88), сојузниот секретар за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ

1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/89 во точка 1 податоците под реден број 5 се менуваат и гласат:

„5 „ТИТОГРАД”	06.00	21.00	1	06.00	22.00	1,5
	06,00	09,00	2,4,7	06,00	10,00	2,4
	17,30	20,00	2	19,30	22,00	2,4
	06,00	22,00	3,5	05,30	23,30	3
	19,30	22,00	4,7	05,30	10,00	6
	05,30	22,00	6	19,30	23,30	6
	05,30	09,00	6	06,00	90,00	7
	17,00	22,00		19,30	22,00	7”

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

VI/01 Бр. 3964/2
8 август 1989 година
Белград

П/О на сојузниот секретар
за сообраќај и врски,
д-р Мирко Ивковиќ, с. р.

1	2	3	4	5	6	7
3.	Пилот на едрилица	350.000	170.000	175.000	100.000	170.000
4.	Спортски пилот на авион и хеликоптер	500.000	280.000	140.000	70.000	280.000
5.	Спортски падобранци	200.000	100.000	100.000	70.000	100.000
6.	Професионален пилот на авион и хеликоптер	1.400.000	1.000.000	70.000	550.000	1.000.000
7.	Професионален пилот I класа на авион	1.700.000	1.200.000	1.000.000	700.000	1.200.000
8.	Сообраќаен пилот на авион и хеликоптер	2.000.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	1.500.000
9.	Навигатор летач	1.000.000	700.000	700.000	500.000	700.000
10.	Инженер летач во авион и хеликоптер	1.400.000	1.000.000	700.000	550.000	1.000.000
11.	Верификатор-летач	700.000	550.000	550.000	400.000	550.000
12.	Домаќин, домаќинка на воздухоплов	1.000.000	700.000	700.000	550.000	700.000
13.	Воздухопловен механичар	1.400.000	1.000.000	700.000	550.000	1.000.000
14.	Воздухопловен техничар на техничка подготов- ка	700.000	550.000	550.000	350.000	550.000
15.	Воздухопловен инженер на техничка подготов- ка	1.000.000	700.000	600.000	400.000	700.000
16.	Воздухопловено-сообраќаен персонал	1.000.000	700.000	600.000	400.000	700.000
17.	Друг стручен персонал	1.400.000	1.000.000	700.000	550.000	1.000.000"

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

VI/01 Бр. 3697/3

31 јули 1989 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Јоже Слокар, с. р.

765.

Врз основа на член 264 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), сојуз-
ниот секретар за сообраќај и врски, во согласност со сојузниот секретар за финансии, донесува

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ИЗВРШЕН ПРЕГЛЕД НА ВОЗДУХОПЛОВ

1. Во Наредбата за височината на надоместот за извршен преглед на воздухоплов („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/87 и 36/89), во точка I се менува табелата и гласи:

„Категорија и намена на воздухопловот“	Надомест во динари според видот на прегледот		
	основен	редовен	вонреден
1	2	3	4

I. ВОЗДУХОПЛОВИ ПОТЕШКИ ОД ВОЗДУХОТ

A. Воздухоплови од сообраќајна категорија

1. Млазни и турбоелисни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови со широк труп	7.000.000	3.500.000	1.700.000
2. Млазни и турбоелисни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови	5.600.000	2.800.000	1.400.000
3. Клипни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови	2.600.000	1.300.000	700.000
4. Млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови	1.800.000	900.000	450.000
5. Клипни едномоторни воздухоплови	1.000.000	500.000	250.000

1	2	3	4
Б. Воздухоплови од општа категорија			
1. Воздухоплови за работа во земјоделството и шумарството			
1) клипни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови	2.000.000	1.000.000	500.000
2) млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови	1.400.000	700.000	350.000
3) клипни едномоторни воздухоплови	850.000	450.000	200.000
2. Воздухоплови за превоз на лица, предмети и пошта и воздухоплови за туризам и авиотакси			
1) млазни и турбоелисни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови	2.600.000	1.350.000	660.000
2) клипни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови	2.000.000	1.000.000	500.000
3) млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови	1.400.000	700.000	350.000
4) клипни едномоторни воздухоплови	800.000	450.000	200.000
3. Воздухоплови за спортска дејност и обука на воздухопловен персонал			
1) млазни и турбоелисни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови	1.800.000	900.000	450.000
2) клипни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови	1.400.000	700.000	350.000
3) млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови	840.000	420.000	210.000
4) клипни едномоторни воздухоплови	560.000	300.000	150.000
5) едрилици и змевови	420.000	200.000	140.000
В. Воздухоплови од посебна категорија			
1. Аматерски градени едномоторни воздухоплови	1.400.000	420.000	200.000
2. Аматерски градени едрилици	850.000	280.000	140.000
3. Експериментални едномоторни воздухоплови	1.400.000	400.000	200.000
4. Експериментални едрилици	840.000	300.000	210.000
5. Ултралесни воздухоплови и моторни змевови	550.000	300.000	140.000
6. Воздухоплови со ограничување	840.000	450.000	200.000
II. ВОЗДУХОПЛОВИ ПОЛЕСНИ ОД ВОЗДУХОТ			
1. Воздушна лаѓа	3.000.000	1.400.000	700.000
2. Слободни балони	550.000	300.000	200.000
3. Врзани балони	450.000	200.000	140.000"

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

VI/01 Бр. 3697/3

31 јули 1989 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Жоже Слокар, с. р.

Страна

СОДРЖИНА:

	Страна
760. Уредба за измена на Уредбата за спроведување на материјалната обврска на граѓаните и на основните и други организации на здружен труд за потреби на општонародната одбрана — —	1225
761. Одлука за измени на Одлуката за посебните трошоци на постапката за стекнување и одржување во важност на правата со кои се штитат пронајдоците и знаците за разликување — — — — —	1225
762. Одлука за височината на надоместот за задолжителен здравствен преглед на растенијата во прометот преку границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија —	1225
763. Наредба за измена на Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени — — — — —	1226
764. Наредба за измени на Наредбата за височината на надоместот за проверка на стручната способност на воздухопловниот персонал — —	1226
765. Наредба за измени на Наредбата за височината на надоместот за извршен преглед на воздухоплов — — — — —	1277